

20151925265

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за употребата на македонскиот јазик,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2015 година.

Бр. 08-5080/1  
2 ноември 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

#### Член 1

Во Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија” број 5/98, 89/2008, 116/10, 187/13 и 152/15), во членот 10-в ставот (3) зборот „еднаш“ се заменува со зборот „двапати“.

Во ставот (5) по зборот „одлучува“ се додаваат зборовите: „најмалку 30% од“, а по зборот „отстранети“ се додаваат зборовите: „и заменети со нови“.

#### Член 2

Во членот 10-г пред зборот „Стручните“ се додава бројот „(1)“, а по зборовите: „ги врши Министерството за култура“ се додаваат зборовите: „за што министерот за култура определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) На одговорното лице од ставот (1) на овој член за секој одржан термин во кој се полага испитот му следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Министерството за култура донесува решение.“

#### Член 3

Во членот 10-е став (3) се брише.

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4).

#### Член 4

Во членот 10-ж по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот и јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку осум дена пред одржување на испитот преку веб страницата на Министерството за култура и Јавниот радиодифузен сервис.“

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

По ставот (4) кој станува став (5) се додаваат пет нови става (6), (7), (8), (9) и (10), кои гласат:

„(6) На претставниците од ставот (5) на овој член за секој одржан термин во кој се полага испитот им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Министерството за култура донесува решение.

(7) Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на термините во кои се полага испитот.

(8) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.

(9) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена и истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК.

(10) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Министерството за култура најдоцна во рок од 15 дена од завршувањето на терминот во кој се полага испитот.“

#### Член 5

Во членот 10-з став (4) зборовите: „став (4)“ се заменуваат со зборовите: „став (5)“.

Во ставот (7) по зборот „термин“ точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и му се изрекува забрана за полагање на испитот во траење од три години, за што Министерството за култура донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.“

Во ставот (9) зборовите: „став (4)“ се заменуваат со зборовите: „став (5)“.

#### Член 6

Во членот 10-о ставови (4) и (5) се менуваат и гласат:

„(4) Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува по секој одржан термин во кој се полага испитот и врши ревизија на спроведување на испитот, вклучувајќи и дали испитот го полагале кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот согласно со членот 10 од овој закон, за што доставува извештај до министерот за култура.

(5) На членовите на комисијата од ставот (3) на овој член им следува паричен надоместок, кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република Македонија, за што Министерството за култура донесува решение.“

#### Член 7

Членот 13-а се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 5.000 во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 10-г став (1) од овој закон, доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Министерството за култура и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на Министерството за култура согласно со членот 10-ж став (3) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 10-г став (1) од овој закон, доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, согласно со членот 10-ж став (7) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 5.000 во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице од членот 10-г став (1) од овој закон кое го спроведува испитот, доколку не го прекине испитот согласно со членот 10-з ставови (5) и (6) од овој закон.

(4) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на претставниците од членот 10-ж став (5) од овој закон, доколку постапат спротивно на членот 10-з ставови (2), (3) и (4) од овој закон.

(5) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на претставниците од членот 10-ж став (5) од овој закон, доколку постапат спротивно на членот 10-з став (9) од овој закон.

(6) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице од членот 10-г став (1) од овој закон, доколку дозволи да полага кандидат кој не ги исполнува пропишаните услови од овој закон.

(7) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на комисијата од членот 10-о став (3) од овој закон, доколку утврдат неправилности во спроведувањето на испитот, а тоа не го констатираат во извештајот од членот 10-о став (4) од овој закон.

(8) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој постапува спротивно на членот 10-з ставови (2), (3) и (4) од овој закон.

(9) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на министерот за култура ако не го донесе решението во рокот утврден во членот 10-о став (7) од овој закон.“

#### Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.